

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О

ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ВОШЛИВОСТ НА ГЛАВАТА И ПУБИЧНИ ВОШКИ

Член 1

Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при вошливост на главата и пубични вошки.

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при вошливост на главата и пубични вошки е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското згрижување при вошливост на главата и пубични вошки по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за практикување на медицина заснована на докази при вошливост на главата и пубични вошки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/13)..

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2339/1

27 февруари 2015 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ВОШЛИВОСТ НА ГЛАВАТА И ПУБИЧНИ ВОШКИ

МЗД Упатство

13.1.2014 Последна промена 13.1.2014

Рекка Autio

- Основни податоци
- Симптоми
- Дијагноза
- Третман
- Поврзани докази
- Референци

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Вошливост на главата често се шири преку капи и шапки кои се чуваат во ходник. Тие исто така се пренесуваат при близок контакт од човек на човек. Пубичните вошки најлесно се пренесуваат со сексуален контакт.
- Ако се откријат случаеви на вошливост на пример во во градинка или школо, ширењето треба да се процени во целата заедница.

СИМПТОМИ

- Јадеж и црвени папули на скалпот и на пубичната регија.
- Секундарна пиодермија често се развива на скалпот, а лимфните нодуси во нухалната регија се зголемуваат.
- Пубичните вошки прават црвени убодни дамки, коишто предизвикуваат силен јадеж во гениталната регија.
- Кај деца пубични вошки од родителите може да се најдат на трепките и може да има нејасни синкави макули на трупот (“maculae coeruleae”).

ДИЈАГНОЗА

- Гниди (јајца на вошка) се гледаат на косата и на пубичните влакна. Гнидите може да останат на косата со месеци, поради кое само гниди што се наоѓаат на растојание помалку од 6 мм од скалпот се сигурен знак за живи паразити (влакната растат приближно 1мм на месец). Гнидите најдобро се наоѓаат со чешел за вошки.
- Гниди на пубична вошка, исто така, типично се јавуваат на влакната на преден торакс и на трепките.
- Не го мешајте првутот со гниди. Гнидата не се лизга, туку е јако прицврстена за влакното, за разлика од првутот.
- Кај деца, дијагнозата пубични вошки може да се базира на maculae coeruleae и гниди на трепките.

ТРЕТМАН

- Апликација на перметрин (ннд-А) шампон според упатствата во пакувањето.
- Ако тој не е ефективен, може да се користи шампон или раствор на малатион.
- Друга алтернатива се лосиони кои содржат силиконски состојки, диметикон или циклометикон, или и двете. Лосионот се втријува во косата и се остава да делува 8-12 часа, а потоа се измива со шампон. Ако е потребно, третманот се повторува по 7-10 дена.

- Оралниот ивермектин е ефикасен во третманот на вошливоста на капилициумот (ннд-Б). Важат специфичните закони за препишување на земјата. Се администрира доза од 400 µg/kg два пати во интервал од 7 дена.
- Гнидите би требало да се отстрануваат со чешел за вошки (растојание меѓу запците 0.2-0.3 мм), почнувајќи од самиот корен на влакното. Други чешли и четки за коса се измиваат со гореспоменатите шампони.
- Целата заедница би требало да е претпазлива за овој проблем во центрите за дневна грижа и во училиштата.

РЕФЕРЕНТНИ ИЗВОРИ

Интернет извори

- CDC information lice

Article ID: rel00696 (013.041)

© 2014 Duodecim Medical Publications Ltd

РЕФЕРЕНЦИ

1. Roberts RJ. Clinical practice. Head lice. N Engl J Med 2002 May 23; 346(21):1645-50. [PubMed](#)

Previous authors:

Raimo Suhonen

Последен пат прегледано за ажурирање на 13.1.2014 • Последна промена 13.1.2014

Article ID: ebm00270 (013.041)

© 2014 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 13.1.2014, <http://www.ebm-guidelines.com>**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 2 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до март 2016 година.**

Упатството го ажурирал: Доц. Д-р. Катарина Ставриќ

Координатор: Проф. Д-р. Катица Зафировска